







## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА

на

### Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата 2017

#### 1. Опис на постигнувања

- Краток статистички приказ на движењето на новороденчката и матерналната смртност во одреден временски период генерално за целокупното население;
- Краток статистички приказ на движењето на новороденчката и матерналната смртност во одреден временски период кај ранливите категории на граѓани;

Индикатор	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Разлика 2015/2016
Број на живородени деца	24296	22770	23568	23138	23767	23075	23002	
Матернална смртност (на 100.000 живородени)	8,2	4.4	4.2	4.3	12.7	-	-	
Перинатална смртност (на 1000 родени)	12,6	12.3	12.8	14.3	12,7	12.8	16.0	
Доенечка смртност (на 1000 живородени)	7,6	7.5	9,7	10.2	9,9	8.6	11.9	
Смртност на деца под 5 години (на 1000 живородени)	8,3	8.6	11.0	11.3	10,7	9.7	13.1	
% на живородени со ТТ под 2500 грама	7,8	7.0	7,2	7.4	7,2	7.6	8.2	

Смртност на мајката поради матернални причини – (причини поврзани со бременоста, породувањето и пуерпериумот) изразена како број на смртни случаи на 100.000 раѓања, е индикатор кој го претставува ризикот од смрт асоциран со матерналните причини.


Доеначката смртност се користи како **клучен индикатор** за мерење на севкупното здравје на децата и целата популација. Доенечката смртност или смртноста на децата до 1 година во изминативе години во Р. Македонија генерално има надолен тренд, но покажува повремени варијации. Во 2014 година изнесува 9,9 на 1000 живородени (во 2013 година изнесувала 10,2, во 2012 – 9,8, во 2011 – 7,5). **2016** година постои пораст и изнесува 11.9 на 1000 живородени.

Дизагрегацијата на овој индикатор според социо-демографските особини на мајката покажува диспратитети во однос на, етничката припадност, степенот на образование на мајката и возрастната структура. Таа е повисока кај мајките кај одредени етникуми, особено кај Ромската популација, кај

мајките без или со нисок степен на образование и кај мајките помлади од 10 и постари од 40 години. Но однос на возраста на мајката, највисока е кај мајки постари од 40 години (13,5) и помлади ид 20 години (14,6).

Анализата на стапката на смртноста на доенчињата според етничка припадност на мајката во 2016 година покажува разлики, најниска е стапката кај Турците, а највисока е кај Ромите.

**Стапка на доенечка смртност според етничка припадност на мајката на умереното доече во 2006- 2016 година**



Основни карактеристики на смртноста на доенчињата во Р.Македонија во однос на социо-демографските собини на мајката се:

- регионална разлика
- етничка разлика
- разлики во образовната структура на мајката
- разлики во однос на возраста на мајката

Активностите предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2017 година се во главно групирани во 5 категории:

**1. Активности за мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста и достапноста на здравствените сервиси опфаќаат**

- Стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, поливалентната патронажна служба и Ромските здравствени медијатори;

- Функционирање на Државен центар за репродуктивно здравје; Стручно-методолошка помош од страна на Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство на породилиштата низ државата; Изработка на софтвер за внес на податоци и Подготовка на Перинатален Извештај.

- Евидентирање на податоци за секоја смртност на доенче и родилка од страна на здравствените установи и достава до Државен центар за репродуктивно здравје;
- Собирање, обработка и анализа на доставените податоци од породилиштата за перинатална грижа од страна на Државен центар за репродуктивно здравје во соработка со Завод за здравствена заштита на мајки и деца и задолжително доставување на квартални извештаи до Комитетот за безбедно мајчинство при Министерство за здравство.

**2. Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување опфаќаат**

### **Едукација на населението и промотивни кампањи**

-Промоција на Европската недела на имунизација, вклучително локални активности фокусирани на ромските заедници и руралните средини,

-Промоција на Светската Недела на доење

### **Психофизичка подготовка на бремени**

- Организирање на јога вежби за бремени

### **3. Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и жени во репродуктивен период опфаќаат**

- јакнење на капацитети на ОБ Струмица со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО,

- јакнење на капацитети на СГАБ Чаир - Скопје со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина Шутка,

-Регионални работилници за патронажната служба и Ромските здравствени медијатори за семејно планирање со цел јакнење на нивните капацитети за информирање и советување на жените во репродуктивен период за значењето и бенефитот од семејното планирање како дел од безбедното мајчинство со акцент на жените кои имаат отежнат пристап, (жените од руралните подрачја, жените Ромки);

- Регионални работилници за здравствени работници – од превентивните тимови и од породилиштата за советување за доење.

### **4. Активности за рана детекција на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца опфаќаат**

- Спроведување на тиреоиден скрининг кај сите новородени деца во Република Македонија,

- Детектирање на метаболни болести како селективен скрининг по индикација кај 2000 деца кои амбулантски и хоспитално се третираат на Клиника за детски болести,

### **5. Јакнење на интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница опфаќаат**

- Одржување на работилница за претставување на активностите на оваа програма, за мајки и деца на потенцијалните партнери во реализација на оваа програмата особено во работата со ранливите групи до кои е потешко да се пристапи,

- одржување на координативни состаноци со претставници од единиците на локалната самоуправа, граѓански здруженија, претставници на ромски заедници, ромски невладини организации, женски организации, ОН организации, УНФПА, Светската здравствена организација и УНИЦЕФ.

Наративен извештај :

*Во тек на 2017 година се реализирани следниве активности од предвидените во Програмата :*

**Активности за мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста и достапноста на здравствените сервиси:**

- **спроведени се 4** Стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, поливалентната патронажна служба и Ромските здравствени медијатори;

- Функционирање на Државен центар за репродуктивно здравје преку Стручно-методолошка помош од страна на Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство на породилиштата низ државата; Подготовка на Перинатален Извештај за 2017 година

#### **Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување:**

##### **Едукација на населението и промотивни кампањи**

-Промоција на Европската недела на имунизација, вклучително локални активности фокусирани на ромските заедници и руралните средини – одбележана е Европската Недела на имунизација

-Промоција на Светската Недела на доење - подготвен Акциски план за поддршка на доење

**Психофизичка подготовка на бремени преку Организирање на Јога вежби за бремени во четири града низ државата Јога курсевите за бремени жени се одржуваа во Скопје, Штип, Битола и Прилеп по два часа неделно. Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и жени во репродуктивен период:**

- јакнење на капацитети на ОБ Струмица со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО, преку пружање на услуги во тек на 48 недели од страна на тим гинеколог и сестра/акушерка. Квалитативна анализа за број на опфатени не е доставен од причина што не е дефинирано во Програмата и индикаторот е по недели посета на тим .

- јакнење на капацитети на СГАБ Чаир - Скопје со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина Шутка, преку пружање на услуги во тек на **24** недели од страна на тим гинеколог и сестра/акушерка . Квалитативна анализа за број на опфатени не е доставен од причина што не е дефинирано во Програмата и индикаторот е по недели посета на тим .

- одржани се 2 Регионални работилници за патронажната служба и Ромските здравствени медијатори за семејно планирање со цел јакнење на нивните капацитети за информирање и советување на жените во репродуктивен период за значењето и бенефитот од семејното планирање како дел од безбедното мајчинство со акцент на жените кои имаат отежнат пристап, (жените од руралните подрачја, жените Ромки); Бидејќи индикатор е број на работилници и тука не располагаме со детални информации околу број на патронажни итд...

- одржани се 2 Регионални работилници за здравствени работници – од превентивните тимови и од породилиштата за советување за доење. Бидејќи индикатор е број на работилници и тука не располагаме со детални информации околу број на патронажни итд...

#### **Активности за рана детекција на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца:**

- Спроведување на тироиден скрининг кај сите новородени деца во Република Македонија, 25.000 Оваа бројка е земена како највисока со цел опфат на сите новородени .

- Детектирање на метаболни болести како селективен скрининг по индикација кај 2.000 деца кои амбулантски и хоспитално се третираат на Клиника за детски болести, Бројот е согласно препораките од Стручните лица од Клиниката за детски болести.

**Јакнење на интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница**

- одржани се 2 координативни состаноци со претставници од јавните здравствени установи, граѓански здруженија, претставници на ромски заедници, ромски невладини организации, женски организации, ОН организации, УНФПА, Светската здравствена организација и УНИЦЕФ во насока на планирање на идни активности. Не располагаме со листа на учесници а присутни биле сите извршители на програмата во дел на јаво здравствени установи УНФПА претставник, претставник од Астарт ЗГ и ЕСЕ

## 2. Извештај за програмска и буџетска реализација

	Активности	Извршител	Количина	Цена	Вкупно	Реализирани активности	Потрошени средства
1.	Тиреоиден скрининг на сите новородени деца	Универзитетска клиника за детски болести	25.000	120,00	3.000.000,00	100%	3.000.000,00
2.	Детектирање на метаболни болести како селективен скрининг по индикација	Универзитетска клиника за детски болести	2.000	/	2.000.000,00	100%	2.000.000,00
3.	Фолна киселина за секоја бремена	Министерство за здравство Здравствени домови	25.000	/	100.000,00	100%	100.000,00
4.	Државен центар за репродуктивно здравје Национален координатор (12x6.000 денари) 25 медицински сестри / акушерки во породилишта за внесување на податоците (12x3.000 денари за секоја акушерка/медицинска сестра)	Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и породилиштата низ државата 16 Општи болници вклучувајќи ги и приватните породилишта	1	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	1.000.000,00
5.	Зајакнување на капацитети на ОБ Струмица со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на	Општа болница Струмица	24 недели	10.000	240.000,00	100%	240.000,00

	гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО						
6.	Зајакнување на капацитети на СГАБ Чаир- Скопје со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина Шутка	Специјална гинеколошко акушерска болница-Чаир	24 недели	10.000	240.000,00	50%	240.000,00
7.	Регионални работилници за патронажната служба и Ромски здравствени медијатори за семејно планирање и антенатална грижа	Завод за здравствена заштита на мајки и деца/ Здравствен Дом Скопје	2	10.000,00X3 Олуѓе	20.000,00	100%	20.000,00
8.	Регионални работилници за здравствени работници – од породилиштата за советување за доење	Завод за здравствена заштита на мајки и деца/ Здравствен Дом Скопје, Комитет за доење	2	10.000,00X3 Олуѓе	20.000,00	100%	20.000,00
9.	Стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, поливалентната патронажна служба и Ромски здравствени медијатори	Завод за здравствена заштита на мајки и деца/ Здравствен Дом Скопје	4	5.000,00	20 000,00	100%	20.000,00

10.	Промоција на Европската недела на имунизација	Министерство за здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца	1	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00
11.	Промоција на Светската недела на доењето	Министерство за здравство, Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца	1	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00
12.	Организирање на јога вежби за трудници	Министерство за здравство, Спортски центар Борис Трајковски	/	150.000,00	150.000,00	100%	150.000,00
13.	Организирање на јога вежби за трудници во четири града низ државата	Министерство за здравство Јога сојуз на Македонија	/	150.000,00	150.000,00	100%	150.000,00
14.	Бесплатни прегледи во тек на бременост бесплатно породување за неосигурени бременени	Министерство за здравство, јавни здравствени установи низ државата	/	/	7.540.000,00	100%	7.540.000,00

### 3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата

Извршител	Износ на исплатени средства
Завод за здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	80.000,00
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство/ Државен Центар за хумана репродукција	1.000.000,00
Универзитетска клиника за детски болести	5.000.000,00
СГАБ Чаир	240.000,00
Општа болница Струмица	240.000,00
16 Општи болници Клинички болници и Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје за бесплатни прегледи во тек на бременост	7.540.000,00
Спортски центар Борис Трајковски	150.000,00
Јога сојуз на Македонија	150.000,00

Здравствени домови –фолна киселина	100.000,00
<b>ВКУПНО:</b>	<b>14.500.000,00</b>

Подготвил: Нермина Факовиќ

Одобрил: Прим д-р Зоран Стојановски

---

Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца е подготвен во скоп на активностите за Отворено Владино Партнерство усвоени од Владата на РМ, а во насока на унапредување на фискалната транспарентност. Форматот на извештајот е подготвен од Министерството за здравство на РМ и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.